



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 16 февруари 1983  
Скопје  
Број 5                      Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

43.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и општините за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ПО ПООДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ ЗА 1983 ГОДИНА

#### Член 1

Девизите за потребите на Републиката и на општините, утврдени во динарската противвредност од 675.000.000 динари, можат да се користат за стоковни и нестоковни плаќања на републичките органи и организации, општествено-политичките организации, општествените организации, општинските органи и организации и градот Скопје:

1. за стоковни плаќања — до износ од 391.800.000 динари,
2. за нестоковни плаќања — до износ од 62.300.000 динари,
3. за отплата на анuitети — до износ од 169.800.000 динари.

#### Член 2

Од вкупниот износ на девизите од член 1, став 1 се издвојува износот 51.100.000 динари како резерва за намирување на непредвидени и на недоволно предвидени расходи.

Средствата на резервата ќе се користат по одделни решенија на Извршниот совет.

За користењето на средствата на резервата до 100.000 динари одлучува републичкиот секретар за финансии.

#### Член 3

Највисоките износи на девизите за одделни корисници се утврдуваат со Распоредот кој е составен дел на оваа одлука.

#### Член 4

Девизите утврдени со оваа одлука ќе можат да се користат во конвертибилни до 90%.

#### Член 5

За користењето на девизите утврдени за потребите на општинските органи и организации и градот Скопје над износ од 100.000 динари одлучува Извршниот совет на СРМ, а за барањата до 100.000 динари — републичкиот секретар за финансии.

#### Член 6

Во средствата утврдени во распоредот на девизите за 1983 година за одделни корисници се вклучуваат и искористените средства според член 3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и на општините и градот Скопје за 1983 година.

#### Член 7

Корисниците на девизни средства според оваа одлука се должни да изготват програми за нивно користење најдоцна до 15 февруари 1983 година.

#### Член 8

Корисниците на девизите му поднесуваат на Републичкиот секретаријат за финансии извештај за користењето на девизите според оваа одлука, тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишен извештај до 15 јануари 1984 година.

#### Член 9

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 23-111/1

3 февруари 1983 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

### РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Бр.	Корисник	Стоковни плаќања	Нестоковни плаќања	Отплата на анuitети	Вкупно динари
1	2	3	4	5	6
1.	Собрание на СР Македонија	10.000.000	1.000.000	—	11.000.000
2.	Извршен совет на Собранието на СР Македонија	5.000.000	15.000.000	—	20.000.000
3.	Републички секретаријат за народна одбрана	13.000.000	—	—	13.000.000
4.	Републички секретаријат за внатрешни работи	90.000.000	3.000.000	30.000.000	123.000.000
5.	Републички секретаријат за финансии	—	—	45.000.000	45.000.000

1	2	3	4	5	6
6. Републички комитет за здравство и социјална политика	23.000.000	—	—	—	23.000.000
7. Републички штаб за територијална одбрана	60.000.000	—	—	—	60.000.000
8. Републички завод за статистика	3.000.000	—	—	—	3.000.000
9. Архив на Македонија	3.000.000	—	—	—	3.000.000
10. Републички хидрометеоролошки завод	20.000.000	—	—	—	20.000.000
11. Завод за геодетски и фотограметриски работи	1.200.000	—	—	2.800.000	4.000.000
12. Републички комитет за сообраќај и врски	26.000.000	—	—	—	26.000.000
13. Републичка комисија за културни врски со странство	1.000.000	—	5.500.000	—	6.500.000
14. Републичка комисија за односи со верските заедници	—	—	4.000.000	—	4.000.000
15. Републички комитет за информации	2.600.000	—	600.000	—	3.200.000
16. Републички комитет за меѓународни односи	—	—	300.000	—	300.000
17. Македонска академија на науките и уметностите	—	—	400.000	—	400.000
18. Секретаријат за кадровски прашања при Извршниот совет на СРМ	—	—	3.000.000	—	3.000.000
19. Републички комитет за наука и образование	—	—	500.000	—	500.000
20. Републички завод за меѓународна научно-техничка соработка	—	—	1.000.000	—	1.000.000
21. Служба на општественото книговодство	10.000.000	—	—	—	10.000.000
22. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“	—	—	13.000.000	25.000.000	38.000.000
23. Радио-телевизија — Скопје	—	—	—	67.000.000	67.000.000
24. Народна банка на Македонија	11.000.000	—	—	—	11.000.000
25. ПТТ сообраќај — Скопје	86.000.000	—	—	—	86.000.000
26. Општински органи и организации и градот Скопје	27.000.000	—	15.000.000	—	42.000.000
27. Девизна резерва	—	—	—	—	51.100.000
<b>ВКУПНО</b>	<b>391.800.000</b>	<b>62.300.000</b>	<b>169.800.000</b>	<b>675.000.000</b>	

## 44.

Врз основа на член 21 став 4 од Законот за споменици и спомен-обележја („Службен весник на СРМ“ бр. 31/82), Републичкиот комитет за култура донесува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО  
НА РЕГИСТРИТЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ И  
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водењето на регистрите на спомениците и спомен-обележјата.

## Член 2

Регистрите на спомениците и спомен-обележјата се состојат од картони што се чуваат во регистратори.

Картоните се цврсти и еластични со димензии 21x29 см.

Образецот за картонот е составен дел на овој правилник.

## Член 3

Картонот ги содржи следните податоци: орган на управата надлежен за работите на културата; назив на споменикот — спомен-обележјето; реден број; датум на заведување; место, општина

и потесна локација; автор; димензии; материјал и техника; датум на предавање на користење; инвеститор; износ на средства; споменик на културата (број на решение); конзервација и реставрација (број на досие); патронат; обработил (име и презиме); овластено лице (име и презиме); место за печат; измени на споменикот, односно спомен-обележјето; преместување на споменикот, односно спомен-обележјето; забелешка.

Податоците во картоните се впишуваат со машина за пишување.

## Член 4

По впишувањето на податоците картоните се заверуваат со потпис на овластени лица и печат на органот што го води регистарот.

Исправките во картоните се вршат со црвено мастило, оверени со потпис на овластено лице и печат на органот што го води регистарот.

## Член 5

Картоните се вметнуваат во пластични обвивки.

Во пластичните обвивки се вметнува и фотографија на споменикот, односно спомен-обележјето, со димензии 13x18 см.

## Член 6

Картоните за споменици се пополнуваат во еден примерок.

Картоните за спомен-обележјата се пополнуваат во два примероци, од кои еден се доставува до Републичкиот комитет за култура за централниот регистар.

**Член 7**

Документацијата за секој споменик, односно спомен-обележје, се чува во две цврсти корици на чија насловна страна се впишува називот на споменикот, односно спомен-обележјето.

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-941

28 декември 1982 година  
СкопјеПретседател  
на Републичкиот  
комитет за култура,  
**Милчо Балевски, с. р.**(Орган на управата надлежен за работите на  
културата)

Назив на споменикот, спомен-обележјето	Датум на заведување	Реден број
Општина _____ Место _____ Потесна локација _____ _____	Автор	
	Димензии	
Материјал и техника	Датум на предавање и користење	
Инвеститор	Износ на средства	
Конзервација и реставрација (број на досие)	Споменик на културата (број на решение)	
Патронат		
Обработил		Овластено лице
(Име и презиме) _____	М.П.	(Име и презиме) _____
(Потпис) _____		(Потпис) _____
Измени на споменикот, односно спомен-обележјето		
Преместување на споменикот, односно спомен-обележјето		
<b>ЗАВЕЛЕШКА</b>		

45.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ**  
**МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Музичко воспитание за VII одделение од Стојан Стојков и Тоде Радевски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-150  
9 декември 1982 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски д-р Живко, с. р.**

46.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ**  
**ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за III одделение од Олга Синадиновска, Митко Синадиновски и Зорка Мишковска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-151  
9 декември 1982 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
**Мадевски д-р Живко, с. р.**

47.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АЛГЕБРА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Алгебра со збирка задачи за VI одделение од Душко Ачовски, Роберт Ансаров и Живко Марковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-152

9 декември 1982 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

48.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ НЕВРОПСИХИЈАТРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата на учебникот Невропсихијатрија за медицинските училишта од Стефановски д-р Стеван, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-153

9 декември 1982 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

49.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОГРАФИЈА ЗА II КЛАС

1. Се одобрува употребата на учебникот Географија за II клас од Костовски Велимир и Стојановски Сотир, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-154

9 декември 1982 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

50.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ БИОЛОГИЈА ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Биологија за II клас на средното образование од Шапкаров д-р Јонче, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-155

9 декември 1982 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

51.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на III-та седница, одржана на 4. XII. 1982 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА I КЛАС — НИЕ ЗБОРУВАМЕ И ЧИТАМЕ ГЕРМАНСКИ

1. Се одобрува употребата во училиштата за средно образование во СРМ на учебникот Германски јазик за I клас — Ние зборуваме и читаме германски од Иво Медик, во издание на „Школска книга“ од Загреб, а одобрен од Секретаријатот

за просвета, култура и физичка култура на СР Хрватска, бр. 63-18 од 3. XII. 1970 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Републичкиот завод за унапредување на воспитувањето и образованието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-156

9 декември 1982 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

52.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за IV одделение од Синадинова Олга, Синадинов Митко и Јанчевска Македонка, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-17

17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

53.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Запознавање на природата и општеството за III одделение од Делчев д-р Ѓорѓи, Каланов Ѓорѓи и Петров Никола, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-18

17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

54.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи на техниката и производството за VIII одделение од Борислав Мицевски, Симе Петровски и Лепое Миланов, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-19

17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

55.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МУЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Музичко воспитание за VIII одделение од Галабовски Сотир и Попдучев Васил, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-16

17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

56.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ  
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ЗА IV  
ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Запознавање на природата за IV одделение од Симоновски Бранко, Паноски Сократ и Кушевска Мица, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-15

17 јануари 1983 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

57.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ СО  
РАБОТНА ТЕТРАТКА**

1. Се одобрува употребата на учебникот Англиски јазик за V одделение со работна тетратка од Пандора Димовска, Соња Колишевска и Зорка Масиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-12

17 јануари 1983 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

58.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ  
ИСТОРИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за VII одделение од Донев Ристо, Димовски Ѓорѓи—Џелев, Кочанковски Јован и Танковски Ѓорѓи, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-14

17 јануари 1983 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

59.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ  
ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО  
ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи на техниката и производството за VII одделение од Смилевски д-р Цветко и Симо Петровски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-13

17 јануари 1983 година  
СкопјеРепублички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

60.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ  
ШКОЛА ЗА ПИЈАНО**

1. Се одобрува употребата на учебникот Школа за пијано од доцент Лепша Пиперковска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-12  
17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

61.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МЕХАНОГРАФИЈА

1. Се одобрува употребата на учебникот Механографија од Никола Мурговски и Поликсена Тунтева, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-8  
17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

62.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА II КЛАС ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за II клас за средно образование од Картов д-р Владо, Чинго м-р Никола и Димовски Наум, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-9  
17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

63.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАРКСИЗАМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Марксизам и самоуправување за II клас на средното образование од Јорданов Стојан и Анчевски Божидар, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-10  
17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

64.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана на 14. I. 1983 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПРОИЗВОДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II КЛАС

1. Се одобрува употребата на учебникот Производно-техничко образование за II клас од инж. Вџадимир Димитровски, инж. Јован Крстев, инж. Апостол Горевски, инж. Андон Филиев и инж. Ванчо Ивановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-11  
17 јануари 1983 година  
Скопје

Републички педагошки совет  
Претседател,  
Мадевски д-р Живко, с. р.

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ  
65.**

Врз основа на член 37 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ број 4/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на ден 4. II. 1983 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД****Член 1**

Стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од основната утврдена со член 6 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

**Член 2**

Обврската од претходниот член се однесува по завршните сметки на основните организации на здружен труд за 1982 година.

**Член 3**

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро-сметка 40100-651-16 Републички фонд за заеднички резерви — Скопје.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5/2, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/82.

Бр. 3/2

4 февруари 1983 година

Скопје

Претседател,

Киро Ристовски, с. р.

**ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ**

77.

**ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ И ПОБРЗ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА****Член 1**

Во членот 23 од Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1981—1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 22/81), учеството од средствата на Републичкиот фонд по општини се менува и гласи:

— до 20% од пресметковната вредност за вложување на подрачјата на општините: Берово, Радовиш и Ресен;

— до 25% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјата на општините: Дебар, Кратово, Крива Паланка и Крушево;

— до 30% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјата на општините: Винаца, Кичево, Струга и Тетово;

— до 35% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјата на општините: Гостивар и Демир Хисар;

— по исклучок за вложувањата на подрачјето на општината Македонски Брод учеството може да изнесува до 45% од пресметковната вредност.“

**Член 2**

Овој договор ќе се применува на кредитите што ќе се одобруваат по неговото влегување во сила.

По исклучок, учеството од средствата на Републичкиот фонд може да се зголеми и за кредитите одобрени во 1981 и 1982 година, за кои не се заклучени договори со банките и за кои има позначајни потешкотии во обезбедувањето на средствата за заокружување на финансиските конструкции.

Зголеменото учество од претходниот став ќе го обезбеди овластената банка по предлог на Комисијата за следење на развојни програми при Управниот одбор на Фондот.

**Член 3**

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници на Договорот:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Републичката конференција на ССРМ,

Сојузот на синдикатите на Македонија,

РК на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Стопанската комора на Македонија,

Задружниот сојуз на Македонија,

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја,

СИЗ за економски односи со странство,

Советот за истражувачки работи во рударството,

Републичката самоуправни интересна заедница за патишта,

Собранието на општината Берово,

Собранието на општината Македонски Брод,

Собранието на општината Винаца,

Собранието на општината Гостивар,

Собранието на општината Дебар,

Собранието на општината Демир Хисар,

Собранието на општината Кичево,

Собранието на општината Кратово,

Собранието на општината Крушево,

Собранието на општината Крива Паланка,

Собранието на општината Радовиш,

Собранието на општината Ресен,

Собранието на општината Струга,

Собранието на општината Тетово,

Стопанска банка—Здружена банка — Скопје,

Стопанска банка—Основна банка — Битола,

Стопанска банка—Основна банка — Куманово,

Стопанска банка—Основна банка — Кичево,

Југобанка—Основна банка — Скопје,

Љубљанска банка—Основна банка — Скопје,

Основната земјоделска банка — Скопје.



## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

78.

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, склучуваат

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

##### Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82):

1) Членот 2 се менува и гласи:

##### „Член 2

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

Основната парична помош да изнесува најмалку:

- |  |               |
|--|---------------|
| — за носител — sameц                                     | 2.200 динари; |
| — за носител — со двајца и повеќе членови во семејството | 1.800 динари. |

Додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 900 динари.

Посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 900 динари.

Збирот на основната парична помош и додатокот за соуживателот на помошта не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во тековната година во Републиката“.

##### Член 2

Оваа самоуправни спогодба е склучена на 24 декември 1982 година, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на точка 1 од член 1 на оваа самоуправни спогодба кои ќе се применуваат од 1 септември 1982 година.

Бр. 08-50/1

24 декември 1982 година  
Скопје

79.

Врз основа на член 586 од Законот за здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), член 15 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и

младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Старски дом „Суе Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстевски—Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје и Центарот за работно оспособување на умерено и лесно ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип, од една страна, и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

##### Член 1

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето се согласија и ги вршат следните измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79, 20/80, 19/81 и 41/82):

- Во член 5 став 1 точките 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 16 се менуваат и гласат:
  - Специјалниот завод — Демир Капија 9.160,00 дин.
  - Центар за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје
    - ООЗТ за заштита на деца „Мајчин дом“ — Скопје 11.466,00 „
    - ООЗТ за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје 7.290,00 „
  - Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје
    - оддел Катланово 5.400,00 „
    - оддел Злокуќани 5.400,00 „
  - Дом за стари лица „Киро Крстевски—Платник“ — Прилеп 6.233,00 дин.
  - Старски дом „Суе Рајдер“ — Битола
    - за неподвижни лица 6.605,00 дин.
    - за подвижни лица 5.594,00 дин.
  - Дом за доенчиња и мали деца — Битола 12.437,00 дин.
  - Завод за заштита и рехабилитација на деца и младинци Бања Банско — Струмица 13.286,00 дин.
  - Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје
    - за интерни 4.710,00 дин.
    - за екстерни 2.000,00 дин.
  - Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола 4.525,00 дин.
  - Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје 5.920,00 дин.“

2) По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Учесниците во спогодувањето се согласија да им ги надоместат режиските трошоци за неискористениот капацитет на ОЗТ за социјална заштита во износ од 60% од цената на услугата по користник, утврдена во член 5 на оваа спогодба, и тоа само за 1982 година, на следните ОЗТ за социјална заштита:

1. Специјален завод — Демир Капија,
2. Дом за доенчиња и мали деца — Битола,
3. Дом за стари лица „Киро Крстевски-Плат-бик“ — Прилеп,
4. Старски дом „Суе Рајдер“ — Битола,
5. Дом за стари „Зафир Сајто“ — Куманово.“

Член 2

Во согласност со член 1 од оваа спогодба, а со цел за изедначување на нивото на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита — сместување во организација на здружен труд и оспособување за работа, учесниците во спогодувањето се согласија и ја овластуваат Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од расположливите средства да им обезбеди дополнителни средства на сите ОСИЗ за социјална заштита за остварување на овие права од социјалната заштита и тоа наменски за покривање на разликата во цените на услугите во однос на цените утврдени со Спогодбата за изменување и дополнување на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 41/82), според Прегледот на дополнителни средства на ОСИЗ за социјална заштита за обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита — сместување во ОЗТ за социјална заштита и оспособување за работа во 1982 година и тоа на ОСИЗ за социјална заштита од:

1. Берово	179.796	дин.
2. Битола	3.666.845	„
3. Македонски Брод	120.288	„
4. Валандово	33.480	„
5. Винаца	165.792	„
6. Титов Велес	102.131	„
7. Гевгелија	317.292	„
8. Гостивар	233.988	„
9. Демир Хисар	105.204	„
10. Дебар	402.072	„
11. Делчево	343.440	„
12. Кавадарци	259.308	„
13. Куманово	94.932	„
14. Кратово	183.672	„
15. Кочани	108.384	„
16. Крива Паланка	877.412	„
17. Кичево	2.189.924	„
18. Крушево	355.968	„
19. Неготино	2.246.977	„
20. Свети Николе	228.156	„
21. Охрид	209.004	„
22. Прилеп	118.896	„
23. Пробиштип	281.920	„
24. Радовиш	1.687.932	„
25. Ресен	180.576	„
26. Скопје	744.000	„
27. Струмица	347.856	„
28. Струга	678.228	„
29. Тетово	309.432	„
30. Штип	411.252	„

Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје дополнителните средства ќе им ги пренесе на жиро-сметката на ОСИЗ за социјална заштита наредниот ден од денот на склучувањето на оваа спогодба.

Секоја ОСИЗ за социјална заштита се обврзува износот на средствата утврден во став 1 на овој член веднаш да го пренесе на жиро-сметката на одделната ОЗТ за социјална заштита, а најдоцна во рок од пет дена од денот на добивањето на дополнителните средства од РСИЗ за социјална заштита — Скопје.

Предлогот од став 1 овој член е составен дел на оваа спогодба.

Член 3

Оваа спогодба е склучена на 16 декември 1982 година, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на точка 1 и 2 од член 1 на оваа спогодба кои ќе се применуваат од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-51/1

16 декември 1982 година.

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

За РСИЗ за социјална заштита — Скопје, Љубица Чонева, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Берово, Петар Ралповски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Перо Дораковски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Македонски Брод, Божана Милошеска, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Валандово, Александар Иванов, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Винаца, Стојан Вренцовски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Гевгелија, Костадин Котев, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Гостивар, Живко Богдановски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, Цветко Јалчевски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Делчево, Ѓорѓи Пашалиски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хисар, Бошко Костовски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Кавадарци, Љубинка Гелевска, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, Аце Миладиновски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Кочани, Голубинка Георгиевска, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Кратово, Калинка Николова, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Крива Паланка, Киро Јовевски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Крушево, Благоја Ангелески, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Куманово, Звонимир Спасовски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Неготино, Ѓорѓи Кичуков, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Охрид, Перо Василевски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Прилеп, Благоја Габровски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип, Александар Пановски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Стојан Захариев, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Ресен, Александар Хаџиевски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Свети Николе, Станка Гонева, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Струга, Перо Гоцо, с. р.

За СИЗ за социјална заштита на град Скопје, Благородна Горичанова, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, Кирил Ристов, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, Селман Рустеми, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Титов Велес, Александар Јанчевски, с. р.

За ОСИЗ за социјална заштита — Штип, Мирка Кузмановска, с. р.

За Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Галика Милановиќ“ — Скопје, Геле Поп Ташев, с. р.

За Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, Љубомир Личеновски, с. р.

За Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Нада Чезарова Николовска, с. р.

За Специјалниот завод — Демир Капија, Филип Димитров, с. р.

За Заводот за заштита и рехабилитација Бања Бањско — Струмица, Илија Ајдински, с. р.

За Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје, Душко Станиславски, с. р.

За Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Љубица Петановска, с. р.

За Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Љубомир Пушковски, с. р.

За Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Слободанка Костова, с. р.

За Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола, Перо Дораковски, с. р.

За Домот за стари лица „Киро Крстески-Платник“ — Прилеп, Киро Андоновски, с. р.

За Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Ѓорѓи Христовски, с. р.

За Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје, Рада Шарановиќ, с. р.

За Центарот за работно оспособување на умерено и лесно ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип, Нада Саздова Ангеловска, с. р.

За Центарот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Трајче Кикереков, с. р.

### ПРЕГЛЕД

за остварениот просечен број на сместени и упатени корисници на социјална заштита во 1982 година

Табела 1

Општина	Спец. завод — Демир Капија	„К. К. Платник“ — Прилеп	„Суе Рајдер“ — Битола	„Зафир Сајто“ — Куманово	„13 Ноември“ — Скопје	Дом за доенчиња — Битола	„11 Октомври“ ООЗТ — Детски дом — Скопје	„Ранка Милановиќ“ — Скопје	Бања Банско — Струмица	„Димитар Влахов“ — Скопје	„Кочо Рацин“ — Битола
Берово	9	—	—	—	—	1	3	2	—	—	2
Битола	23	5	57	—	—	14	—	1	1	—	—
Брод Мак.	10	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—
Валандово	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Виница	10	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—
Гевгелија	7	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
Гостивар	11	—	—	—	4	6	1	—	—	3	1
Дебар	7	—	1	—	2	4	—	1	1	—	2
Делчево	13	—	—	3	1	—	1	—	—	1	—
Д. Хисар	4	6	5	—	—	2	—	—	—	1	2
Кавадарци	13	4	2	—	4	4	4	2	5	—	—
Кичево	7	2	—	—	1	8	3	—	1	—	—
Кочани	14	—	—	5	—	2	5	2	2	1	1
Кратово	7	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1
Кр. Паланка	14	—	—	9	—	1	3	3	—	—	—
Крушево	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—
Куманово	27	—	—	21	—	2	4	2	4	2	2
Неготино	9	1	—	—	—	4	3	—	1	—	2
Охрид	10	—	5	—	—	4	2	7	—	—	—
Прилеп	32	31	—	—	—	13	—	8	1	2	8
Пробиштип	14	—	2	—	15	—	6	—	2	1	—
Радовиш	12	2	—	—	4	—	1	2	4	—	1
Ресен	1	—	2	—	—	1	1	1	2	1	—
Св. Николе	19	—	—	5	—	2	4	—	3	1	1
Скопје	123	—	2	—	(45)	1	(94)	37	15	8	13
Струга	8	—	1	—	—	2	2	1	1	—	2
Струмица	29	7	—	—	1	5	4	1	9	4	3
Тетово	33	—	—	5	6	1	—	1	1	1	5
Т. Велес	24	7	1	—	3	12	5	2	—	2	3
Штип	19	3	—	2	6	—	5	1	5	—	2
РСИЗ за СЗ	7	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—
Попол. капацитет	520	70	79+20	67+17	32	98	67	77	69	30	51
Неп. капац.	30	30	6	26	—	22	—	—	—	—	—
Рас. капац.	550	100	105	110	—	120	—	—	—	—	—

## ПРЕГЛЕД

на дополнителни средства на ОСИЗ за социјална заштита за обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита-сместување во ОЗТ за социјална заштита и оспособување за работа во 1982 година

Табела 1—а

Општина	Спец. завод — Д. Капија	„К. К. — Платник“ — Прилеп	„Суе Рајдер“ — Битола	„З. Сајто“ — Куманово	„13 Ноември“ — одд. Злојукани, одд. Кагланово	Дом за доенчиња — Битола	„11 Октомври“ ООЗТ Детски дом — Скопје	„Ранка Милановиќ“ — Скопје
Берово	57.780	—	—	—	—	30.792	23.400	26.400
Битола	147.660	17.820	690.840	—	—	431.088	—	13.200
Брод Мак.	64.200	3.564	—	—	—	30.792	—	—
Валандово	25.680	—	—	—	—	—	7.800	—
Виница	64.200	3.564	—	—	—	61.584	—	—
Гевгелија	44.940	—	—	—	—	30.792	—	26.400
Гостивар	70.620	—	—	—	27.060	184.752	7.800	—
Дебар	44.940	—	12.120	—	13.848	123.168	—	13.200
Делчево	83.460	—	—	—	6.924	—	7.800	—
Д. Хисар	25.680	21.384	60.600	—	—	61.584	—	—
Кавадарци	83.460	14.256	24.240	—	25.788	123.168	31.200	26.400
Кичево	44.940	7.128	—	—	6.924	246.336	23.400	—
Кочани	89.880	—	—	—	—	61.584	39.000	26.400
Кратово	44.940	—	—	—	—	30.792	—	13.200
Кр. Паланка	89.880	—	—	—	—	30.792	23.400	39.600
Крушево	—	—	—	—	—	61.584	46.800	—
Куманово	173.340	—	—	—	—	61.584	31.200	26.400
Неготино	57.780	3.564	—	—	—	123.168	23.400	—
Охрид	64.200	—	60.600	—	—	123.168	15.600	92.400
Прилеп	205.440	110.484	—	—	—	400.296	—	105.600
Пробиштип	89.880	—	24.240	—	—	30.792	46.800	—
Радовиш	77.040	7.128	—	—	25.788	—	7.800	26.400
Ресен	6.420	—	24.240	—	—	30.792	7.800	13.200
Св. Николе	121.980	—	—	—	—	61.584	31.200	—
Скопје	789.660	—	24.240	—	—	30.792	—	488.400
Струга	51.360	—	12.120	—	—	61.584	15.600	13.200
Струмица	186.180	24.948	—	—	6.924	153.960	31.200	13.200
Тетово	211.860	—	—	—	40.272	30.792	—	13.200
Т. Велес	154.080	24.948	12.120	—	20.136	369.504	39.000	26.400
Штип	121.980	10.692	—	—	39.000	—	39.000	13.200
РСИЗ за СЗ За неискорис- тен капацитет	44.940	—	12.120	—	—	30.792	23.400	—
Вкупно:	5.293.700	1.509.613	1.146.621	500.000	212.664	5.000.000	522.600	1.016.400

Табела 1—б

Општина	Бања Банско — Струмица	„Димитар Влахов“ — Скопје	„Кочо Рацин“ — Битола	„Искра“ — Штип	Вкупно средства кои ќе се обезбедат преку ОСИЗ од цени	Средства за непо- полнет капацитет	Вкупно се:
1	2	3	4	5	6	7	8
Берово	29.424	—	12.000	—	179.796	—	179.796
Битола	14.712	—	180.000	—	1.315.320	2.171.525	3.666.845
Брод Македонски	14.712	7.020	—	—	120.288	—	120.288
Валандово	—	—	—	—	33.480	—	33.480
Виница	29.424	7.020	—	—	165.792	—	165.792
Гевгелија	—	—	—	—	102.131	—	102.131
Гостивар	—	21.060	6.000	—	317.292	—	317.292
Дебар	14.712	—	12.000	—	233.988	—	233.988

1	2	3	4	5	6	7	8
Делчево	—	7.020	—	—	105.204	—	105.204
Демир Хисар	—	7.020	12.000	—	188.268	—	188.268
Кавадарци	73.560	—	—	—	402.072	—	402.072
Кичево	14.712	—	—	—	343.440	—	343.440
Кочани	29.424	7.020	6.000	—	259.308	—	259.308
Кратово	—	—	6.000	—	94.932	—	94.932
Кр. Паланка	—	—	—	—	183.672	—	183.672
Крушево	—	—	—	—	108.384	—	108.384
Куманово	58.848	14.040	12.000	—	377.412	500.000	877.412
Неготино	14.712	—	12.000	—	234.624	1.955.300	2.189.924
Охрид	—	—	—	—	355.968	—	355.968
Прилеп	102.984	14.040	48.000	—	986.844	1.260.133	2.246.977
Пробиштип	29.424	7.020	—	—	228.156	—	228.156
Радовиш	58.848	—	6.000	—	209.004	—	209.004
Ресен	29.424	7.020	—	—	118.896	—	118.896
Св. Николе	44.136	7.020	6.000	—	271.920	—	271.920
Скопје	220.680	206.160	78.000	—	1.687.932	—	1.837.932
Струга	14.712	—	12.000	—	180.576	—	180.576
Струмица	132.408	28.080	18.000	—	594.900	—	594.900
Тетово	14.712	7.020	30.000	—	347.856	—	347.856
Т. Велес	—	14.040	18.000	—	678.228	—	678.228
Штип	73.560	—	12.000	300.000	309.432	—	609.432
РСИЗ за СЗ	—	—	—	—	111.252	—	111.252
За неискористен капацитет	—	—	—	—	5.886.958	—	—
Вкупно:	1.015.128	360.600	486.000	300.000	17.363.325	5.886.958	17.363.325

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 80.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, на својата VI-та седница, одржана на 28. I. 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните приходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година.

#### Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — — — — 1,16<sup>0/0</sup>,
- од личен доход од работен однос — — — — 1,26<sup>0/0</sup>,
- од личен доход од зем. дејност — — — — 0,35<sup>0/0</sup>,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — — — — 2,50<sup>0/0</sup>.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применување на процентите од претходниот став ќе изнесува 120.560.000 динари.

#### Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Гази Баба во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружува:

— 65,10<sup>0/0</sup> од остварените приходи од доходот на ОЗТ и

— 83,95<sup>0/0</sup> од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 80.267.000 динари.

#### Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Гази Баба во Републичката заедница на културата ќе здружува:

— 28,61<sup>0/0</sup> од остварениот приход од доходот на ОЗТ и

— 13,52<sup>0/0</sup> од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 32.550.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 05-3/1

28 јануари 1983 година

Скопје

Претседател,  
на Собранието на СИЗ на културата  
на општината Гази Баба  
**Бранко Момировски, с. р.**

81.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар, на својата VI седница одржана на 1. II. 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар, за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година.

#### Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Центар ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%,
- од личен доход од работен однос — — — — — 1,26%,
- од личен доход од зем. дејност — — — — — 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — — — — — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе ги оствари со применување на процентите од претходниот став ќе изнесува 258.596.000 динари.

#### Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Центар во здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружува:

- 64,72% од остварените приходи од доходот на ОЗТ и
- 81,49% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применување на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 178.618.000 динари.

#### Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Центар во Републичката заедница на култура ќе здружува:

- 28,62% од остварениот приход од доходот на ОЗТ и
- 13,53% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот однос на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 61.610.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данок на доход на ОЗТ.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 05-3/1

1 февруари 1983 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СИЗ на културата  
на општината Центар,  
**Лидија Богојевиќ, с. р.**

82.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, на својата VI-та седница, одржана на 28. I. 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година.

#### Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Карпош ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%,
- од личен доход од работен однос — — — — — 1,26%,
- од личен доход од зем. дејност — — — — — 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — — — — — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Карпош ќе ги оствари со применување на процентите од претходниот став ќе изнесува 82.866.000 динари.

#### Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на

општината Карпош во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружува:

— 60,36% од остварените приходи од доходот на ОЗТ и

— 75,88% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 53.549.000 динари.

#### Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Карпош во Републичката заедница на културата ќе здружува:

— 28,63% од остварениот приход од доходот на ОЗТ и

— 13,53% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 19.560.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 05-3/1

28 јануари 1983 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СИЗ на културата  
на општината Карпош,  
**Владо Поповски, с. р.**

83.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода, на својата VI-та седница, одржана на 31. I. 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните приходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на оп-

штината Кисела Вода, за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година.

#### Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%,

— од личен доход од работен однос — — — — — 1,26%,

— од личен доход од зем. дејност — — — — — 0,35%,

— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применување на процентите од претходниот став ќе изнесува 95.042.000 динари.

#### Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружува:

— 62,46% од остварените приходи од доходот на ОЗТ и

— 84,29% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применување на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 60.450.000 динари.

#### Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Кисела Вода во Републичката заедница на културата ќе здружува:

— 28,62% од остварениот приход од доходот на ОЗТ и

— 13,54% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 25.956.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данок на доход на ОЗТ.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 05-3/1

31 јануари 1983 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СИЗ на културата  
на општината Кисела Вода,  
**Ташко Георгиевски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА  
НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО**

84.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28. XII. 1982 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА**  
**ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА**  
**САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА**  
**ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА —**  
**ТЕТОВО ЗА 1983 ГОДИНА**

**I**

Висината на пресметковната стапка изнесува:  
 — придонес од личен доход од работен од-нос — 1,85%  
 — придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%  
 — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1,85%  
 — придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,50%

**II**

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0801-1610 од 8. X. 1982 година.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 0801-2239  
 28 декември 1982 година  
 Тетово

Претседател,  
**Хамит Алиу, с. р.**

**СОДРЖИНА**

	Страна		
43. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините по поодделни корисници за 1983 година	73	59. Решение за одобрување на учебникот Основи на техниката и производството за VII одделение	78
44. Правилник за содржината и начинот на водењето на регистрите на спомениците и спомен-обележјата	74	60. Решение за одобрување на учебникот Школа за пијано	78
45. Решение за одобрување на учебникот Музичко воспитание за VII одделение	75	61. Решение за одобрување на учебникот Механографија	79
46. Решение за одобрување на учебникот Читанка за III одделение	75	62. Решение за одобрување на учебникот Историја за II клас за средно образование	79
47. Решение за одобрување на учебникот Алгебра со збирка задачи за VI одделение	76	63. Решение за одобрување на учебникот Марксизам и самоуправувањето за II клас на средното образование	79
48. Решение за одобрување на учебникот Невропсихијатријата за медицинските училишта	76	64. Решение за одобрување на учебникот Производно-техничко образование за II клас	79
49. Решение за одобрување на учебникот Географија за II клас	76	<b>Републички фонд за заеднички резерви</b>	
50. Решение за одобрување на учебникот Биологија за II клас на средното образование	76	65. Одлука за определување на стапката за здружување на средствата на резервите на организациите на здружен труд	80
51. Решение за одобрување употребата на учебникот Германски јазик за I клас — Ние зборуваме и читаме германски	76	<b>Општествени договори и самоуправни спогодби</b>	
52. Решение за одобрување на учебникот Читанка за IV одделение	77	77. Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1981 до 1985 година	80
53. Решение за одобрување на учебникот Запознавање на природата и општеството за III одделение	77	<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници СКОПЈЕ</b>	
54. Решение за одобрување на учебникот Основи на техниката и производството за VIII одделение	77	78. Самоуправна спогодба за изменување на Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита	81
55. Решение за одобрување на учебникот Музичко воспитание за VIII одделение	77	79. Сопременување и дополнување на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита	81
56. Решение за одобрување на учебникот Запознавање на природата за IV одделение	78	80. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	85
57. Решение за одобрување на учебникот Англиски јазик за V одделение со работна етратка	78	81. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	86
58. Решение за одобрување на учебникот Историја за VII одделение	78	82. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпаш и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	86
		83. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година	87
		<b>ТЕТОВО</b>	
		84. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1983 година	87